



Политика на колачиња

СИНЛАБ: ПОЛИТИКА НА КОЛАЧИЊА

Сакаме да се осигураме дека ќе уживате во пребарувањето на нашата веб-страница и дека ќе имате професионално искуство. Затоа, оваа веб-страница поставува „колачиња“ на вашиот компјутер за да собира податоци за вашата употреба на нашата веб-страница.

1. ШТО СЕ КОЛАЧИЊА?

- 1.1. Колачињата се текстуални датотеки што содржат малку податоци, кои се симнуваат на вашиот уред кога посетувате веб-страница. Колачињата потоа се испраќаат назад до веб-страницата од која водат потекло, при секоја последователна посета, или на друга веб-страница која го препознава тоа колаче.
- 1.2. Колачињата им овозможуваат на нашите системи да го препознаат уредот на корисникот и да ги направат сите преподесувања веднаш достапни.
- 1.3. Штом корисникот пристапи на платформата, колаче ќе се испрати на хард дискот на компјутерот на соодветниот корисник.

2. ЗОШТО СЕ КОЛАЧИЊАТА КОРИСНИ?

- 2.1. Колачињата се корисни затоа што:
 - дозволуваат веб-страницата да го препознае корисничкиот уред и да ја насочи прикажаната содржина на интересите на корисникот
 - Помагаат да ја подобриме нашата веб-страница, да ви понудиме подобра услуга, поприлагодена на вашите барања
 - ни овозможуваат да го препознаеме вашиот уред кога ќе се вратите на нашата веб-страница
 - чуваат податоци за вашите омилени активности на веб-страницата, со што ни овозможуваат да ја прилагодиме нашата веб-страница на вашите индивидуални интереси. Онаму каде што е дозволено, ова може, на пример, да вклучува рекламирање според вашите лични интереси и да ја забрза стапката според која може да се справуваме со вашите прашања
- 2.2. Со користење на нашата веб-страница вие се согласувате дека, освен ако не сте го поставиле прелистувачот на вашиот компјутер да ги отфрли, ние можеме да ги поставиме видовите колачиња долу на вашиот уред и да ги употребуваме тие податоци во согласност со оваа политика.
- 2.3. Можете да најдете повеќе информации за колачиња на: www.allaboutcookies.org и www.youronlinechoices.eu за видео за колачиња посетете www.google.co.uk/goodtoknow/data-on-the-web/cookies/.

3. ТИПОВИ НА КОЛАЧИЊА

Постојат два пошироки типа на колачиња – „директни колачиња“ и „индиректни колачиња“:

- 3.1. Директните колачиња (first party cookies) се колачиња кои директно ги користи операторот на веб-страницата на вашиот компјутер и често се користат за препознавање на вашиот компјутер кога се враќа повторно на таа веб-страница и за помнење на вашите преференции додека пребарувате на страницата. Во принцип, нашите колачиња се од овој тип.
- 3.2. Колачиња на трети лица (third-party cookies) се колачиња кои ги користи некој давател на услуги во име на операторот на веб-страницата и може да се користат од страна на давателот на услуги за препознавање на вашиот компјутер кога посетувате и други веб-страници. Индиректните колачиња најчесто се користат за аналитика на веб-страници или рекламни цели.

4. УПОТРЕБА НА КОЛАЧИЊА

4.1. Оваа табела ги објаснува колачињата што ги употребуваме и зошто.

Име	Цел	Истекува по
<code>_ga</code>	Се поставува уникатна идентификација за да се генерираат статистички податоци за тоа како посетителот ја користи веб-страницата.	2 години
<code>gat._anonymizeIp();</code>	Ги користи [Google Analytics] за да обезбеди дека IP адресите се собираат анонимно (IP маскирање)	1 минута
<code>_gid</code>	За уникатна детекција и разликување на секој посетител	24 часа
<code>fe_typo_user</code>	Се користи за помнење на некои подесувања, и се однесува само за најавени корисници на веб-страницата. За сите други посетители е случајно генерирана ознака која не се зачувува.	Додека трае сесијата на веб-прелистувачот

- 4.2. Синлаб не го регулира објавувањето на колачињата на трети страни. Посетете ја веб-страницата на релевантните даватели на услуги ако сакате да дознаете повеќе за овие колачиња.
- 4.3. Ако не сакате да користите колачиња, можете да го поставите вашиот прелистувач на складирањето на колачињата да не се прифаќа.
- 4.4. Ако сакате да ги прифатите само нашите колачиња, но не и колачињата на нашите даватели на услуги и партнери, изберете „блокирај индиректни колачиња“ (do not allow third-party cookies) или слични поставувања во вашиот прелистувач.

5. УПОТРЕБА НА GOOGLE ANALYTICS

- 5.1. Оваа веб-страница користи Google Analytics, услуга за веб-аналитика обезбедена од Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ("Google").

- 5.2. Google Analytics исто така користи „колачиња“, текстуални датотеки што се зачувуваат на вашиот уред, за да помогнат во анализирањето на начинот на кој вие ја користите веб-страницата.
- 5.3. Информациите генерирани преку колачето за вашата употреба на оваа веб-страница обично се пренесуваат до серверот на Google во САД и се складираат таму.
- 5.4. Во случај на активирана IP анонимизација на оваа веб-страница, сепак, вашата IP адреса е првично скратена од Google во рамките на земјите-членки на Европската унија или во други земји-членки на Европската економска област. Само во исклучителни случаи целосната IP адреса е пренесена до серверот на Google во САД и скратена таму.
- 5.5. Во наше име, Google ќе ги користи овие информации за да ја процени вашата употреба на веб-страницата, да состави извештаи за веб активностите и да обезбеди дополнителни услуги поврзани со користењето на веб-страницата и интернетот за нас. IP адресата, пренесена од вашиот прелистувач преку Google Analytics, нема да биде поврзана со други податоци што ги поседува Google.
- 5.6. Можете да спречите складирање на колачиња со соодветни поставувања на софтверот на прелистувачот; во овој случај, сепак, ве молиме имајте во предвид дека можеби нема да можете целосно да ги користите сите функции понудени од оваа веб-страница. Можете да спречите Google да собира и процесира податоци генерирани преку колачето и поврзани со вашето користење на веб-страницата (вклучувајќи ја и Вашата IP адреса) со преземање и инсталирање на plug-in прелистувач од следниов линк: <http://tools.google.com/dlpage/gaoptout> .

6. ПРОМЕНА НА ПРЕФЕРЕНЦИТЕ НА ВАШИТЕ КОЛАЧИЊА

Повеќето веб прелистувачи овозможуваат некаква контрола над колачињата преку поставките на прелистувачот (на пример, известувања за нови колачиња, оневозможување на колачиња и бришење на колачиња). Дознајте повеќе на www.allaboutcookies.org или www.allaboutcookies.org.